

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 16

22 јануари 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
289. Правилник за доделување на плакети, значки, награди и пофалници на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија.....	2	296. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	13
290. Одлука за отповикување на генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Канада, со седиште во Торонто.....	12	297. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Полска.....	13
291. Одлука за поништување на решенија за разрешување на должност вршителите на должност и именување на вршители на должност директори во јавните установи – меѓуопштински центри за социјална работа.....	12	298. Исправка во Тарифниот систем за изменување на тарифниот систем за пренос на природен гас и организирање и управување со пазарот на природен гас бр.01-3960/1 од 26 декември 2019 година.....	14
292. Решение за именување членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи.....	12	299. Известување од Комора на извршители на Република Северна Македонија.....	14
293. Објава од Министерство за надворешни работи.....	13	300. Известување од Комора на извршители на Република Северна Македонија.....	15
294. Објава од Министерство за надворешни работи.....	13	301. Известување на Комора на извршители на Република Северна Македонија.....	15
295. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач за добивање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп и определување на големината на површината.....	13	302. Известување од Комора на извршители на Република Северна Македонија.....	15
		303. Известување од Комора на извршители на Република Северна Македонија.....	15
		Огласен дел	1-80

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

289.

Врз основа на член 28 став (2) од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 101/19 и 275/19), претседателот на Република Северна Македонија, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПЛАКЕТИ, ЗНАЧКИ, НАГ- РАДИ И ПОФАЛНИЦИ НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛ- НИОТ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се уредува доделувањето на плакети, значки, награди и пофалници на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), за постигнат исклучителен успех во службата.

Член 2

На воениот и цивилниот персонал на Армијата, можат да се доделат следните признанија:

- плакета на Министерството за одбрана,
- плакета на Армијата (мала, средна и голема),
- значка на Армијата (бронзена, сребрена и златна),
- значка „Генерал Михаило Апостолски“,
- значка на Армијата за партнерство, координација и соработка (бронзена, сребрена и златна),
- значка за долгогодишна служба во Армијата (бронзена, сребрена и златна),
- награди (наградно отсуство и предметна награда) и
- пофалница.

Член 3

Плакетите, значките, наградите и пофалниците од членот 2 од овој правилник се доделуваат секоја година и тоа:

- на Денот на Армијата „18-ти Август“,
- на свечените постројувања за денот на командите и единиците,
- за време на државни празници, јубилеи и годишнини,
- непосредно пред заминување на воениот и цивилниот персонал во пензија,
- за долгогодишна служба во Армијата и
- при враќање од меѓународни и хуманитарни мисии и операции.

Член 4

Плакетите, значките, наградите и пофалниците можат да се доделат и посмртно, а севрачуваат на членовите на потесното семејство на наградениот.

Член 5

Плакетата на Министерството за одбрана, значката „Генерал Михаило Апостолски“ и значката за долгогодишна служба во Армијата се доделуваат од страна на министерот за одбрана или од него овластено лице. Плакетата на Армијата, значката на Армијата и значката на Армијата за партнерство, координација и соработка се доделуваат од страна на началникот на Генералштабот на Армијата или од него овластено лице.

Член 6

Плакети кои се доделуваат на воениот и цивилниот персонал се Плакета на Министерството за одбрана и Голема, Средна и Мала плакета на Армијата.

Член 7

Плакета на Министерството за одбрана се доделува на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни остварени извонредни резултати во работата од страна на министерот/ката за одбрана.

Член 8

Плакетата на Министерството за одбрана се изработува во стакло/кристал со правоаголна форма кое на горната страна е полукружно со димензии 165x105x30 мм. На стаклото со 3Д гравура се нанесува грбот на Република Северна Македонија со радиус од 20 мм. Под него е испишано „РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ со големина на фонд 10,8pt и „МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА“ со големина на фонд 14 pt. На растојание од три прореди со големина на фонд 10pt во два реда се испишува „ПРИЗНАНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИ ИЗВОНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ ВО РАБОТАТА“. На растојание од 11 прореди со големина на фонд 10pt се испишува „Доделено од“ и со големина на фонд 12,5pt наведени податоците за министерот/ката која ја доделува плакетата.

Во позадина помеѓу текстот "признание... и доделено од", со радиус од 55 мм е изгравираниот симболот на Плакетата – стилизиран штит на кој од двете страни има дабови гранчиња кои се спојуваат на долната страна.

Плакетата се предава и чува во соодветна кутија.

Изгледот на симболот на плакетата и Плакетата со минијатурната лента е даден во Прилог бр. 1, кој е соопштен дел на овој правилник.

Член 9

Плакетата на Министерството за одбрана која им се доделува на воениот и цивилниот персонал, има минијатурна лента со димензии 10мм со 35 мм.

Минијатурната лента е со маслинесто зелена боја (РГБ 131, 135, 78). На растојание од 1 мм од краевите на лентата има вкупно 7 ленти во жолта боја (РГБ 255, 240, 0) со ширина од 3 мм кои се на меѓусебно растојание на лентите од 2 мм.

Член 10

Голема плакета на Армијата се доделува на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни остварени извонредни резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.

Член 11

Голема плакета во знак на признание за исклучително успешно работно ангажирање во изградбата на Армијата може да се додели и на припадниците од постојаниот состав на Армијата на кои службата им престанува по основ на пензионирање, непосредно пред престанокот на работниот однос.

Член 12

Средна плакета на Армијата се доделува на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни остварени резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.

Член 13

Средна плакета во знак на признание за работното ангажирање во изградбата на Армијата, може да се додели и воениот и цивилниот персонал по поминати 20 години служба или за остварени исклучителни високи резултати во обуката и борбената изградба на Армијата и пред поминати 20 години служба.

Член 14

Мала плакета на Армијата се доделува на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни остварени резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.

Член 15

Мала плакета во знак на признание за работното ангажирање во изградбата на Армијата може да се додели и на воениот и цивилниот персонал по поминати десет години служба или за остварени исклучителни високи резултати во обуката и борбената изградба на Армијата и пред поминати десет години служба.

Член 16

Големата плакета се изработува на основа во правоаголна форма со димензии 220x170x18мм, а симболот со димензии 95x55мм. Големата плакета се предава и чува во кутија.

Средната плакета се изработува на основа во правоаголна форма со димензии 200x150x15мм. Симболот е со димензии 65x40мм и на задната страна има механизам за закачување.

Малата плакета се изработува во правоаголна форма со димензии 150x100x10мм. Симболот е со димензии 48x28мм и на задната страна има механизам за закачување.

Плакетите се предаваат и чуваат во кутија обложена со плиш во бордо боја.

Член 17

Големата, Средната и Малата плакета се изработуваат од дрвоварена бука.

Симболот на плакетите од став 1 на овој член е стилизирано сонце изработен од метал во златно жолта боја, со дванаесет краци во златна боја, а во средината на сонцето е прикажана апликација на државното знаме во кружна форма со пропишани бои, опколен со отворен венец, а во позадината е поставен краток меч, со сечиво свртено нагоре. Венецот и мечот се во златна боја.

Симболот е изработен во форма на овал со релјеф. Основата на која е изведен симболот е од пластифициран материјал со сјајна црвена боја и во облик на елипса.

Симболот на плакетите од став 1 на овој член е поставен на позадина од територијата на Република Северна Македонија, која е во златна боја со дизајнирани зраци од знамето на Република Северна Македонија во златна нијанса.

Позадината од Република Северна Македонија, орнаментот во облик на развезана лента на воено знаме со натпис „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - ГЕНЕРАЛШТАБ“ и плочката во облик на правоаголник со агли заоблени кон внатрешниот дел со посвета, се поставени на метална плоча во мат златна боја. Металната плоча во мат златна боја е поставена врз метална плоча во сјајно златна боја која е обработена со традиционален македонски вез во бордо боја.

Плакетите се обработени со традиционален македонски вез во бордо боја.

Изгледот на симболот е даден во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 18

Плакетите на Армијата кои им се доделуваат на воениот и цивилниот персонал, имаат минијатурни ленти со димензии 10мм со 35 мм.

Минијатурната лента за Големата плакета е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по една лента во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 2 мм.

Минијатурната лента за Средната плакета е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по две ленти во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.

Минијатурната лента за Малата плакета е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по три ленти во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.

Член 19

Плакетата на Министерството за одбрана и Големата, Средната и Малата плакета на Армијата може да се додели само еднаш.

Доделувањето на една плакета не ја исклучува можноста за доделување на било која друга плакета.

Член 20

Значка на Армијата се доделува од страна на началникот на Генералштабот на Армијата, а со негова согласност и од страна на воените старешини до ранг командант на полк-бригада.

Член 21

На воениот и цивилниот персонал може да се додели: Златна, Сребрена и Бронзена значка.

Член 22

Значката од членот 21 од овој правилник се доделува во знак на сеќавање на одреден настан и може да се додели само еднаш.

Доделувањето на Златната значка, односно Сребрената значка не ја исклучува можноста од доделување на Сребрена, односно Бронзена значка.

Член 23

Златната значка на Армијата се изработува со лиење од метал и истата е позлатена. Симболот на значката е ист како и симболот на плакетата на Армијата, во форма на елипса со димензии 16 мм со 9,5 мм и истиот е прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. Симболот е ставен на позадина од картата на територијата на Република Северна Македонија, со димензии 24 мм со 18 мм.

Сребрената значка на Армијата се изработува со лиење од метал и истата е пониклувана. Симболот на значката е ист како и симболот на плакетата на Армијата со димензии 16 мм со 9,5 мм, изработен во релјеф и пониклуван. Симболот е ставен на позадина од картата на територијата на Република Северна Македонија, со димензии 24 мм со 18 мм.

Бронзената значка на Армијата се изработува со лиење од метал и истата е месингувана и патинирана. Симболот на значката е ист како и симболот на плакетата на Армијата со димензии 16 мм со 9,5 мм, изработен во релјеф, месингуван и патиниран. Симболот е ставен на позадина од картата на територијата на Република Северна Македонија, со димензии 24 мм со 18 мм.

Член 24

Значката на Армијата има минијатурна лента со димензии 10 мм со 35 мм. Минијатурната лента на Златната значка е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). Од краевите на лентата има по едно поле во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 12 мм. На средината има лента во виолетова боја (РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2 мм.

Минијатурната лента на Сребрената значка е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На 2 мм од краевите на лентата има по едно поле во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 10 мм. На средината има лента во виолетова боја (РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2 мм.

Минијатурната лента на Бронзената значка е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На 2 мм од краевите на лентата има по една лента во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 1 мм и по една лента во жолта боја (РГБ 255, 240, 0) со ширина од 1мм. Во продолжение има по

едно поле со бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 8 мм. На средината има лента во виолетова боја (РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2 мм.

Член 25

Значка „Генерал Михаило Апостолски“ се доделува на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни остварени извонредни резултати во работата од страна на министерот за одбрана во знак на секавање на одреден настан и може да се додели само еднаш.

Член 26

Значката „Генерал Михаило Апостолски“ се изработува со лиење од метал и истата е патинирана. Значката е во форма на елипса со димензии 20 мм со 30 мм. На значката релјефно е претставен ликот на генералот Михаило Апостолски, а во подножје е неговиот потпис. Под него стои натпис во два реда „Генерал Михаило Апостолски“, „(1906-1987)“.

Член 27

Значката „Генерал Михаило Апостолски“ има минијатурна лента со димензии 10 мм со 35 мм. Минијатурната лента од краевите на двете страни има по едно поле во темно виолетова боја (РГБ 103, 14, 84) со ширина од 5 мм. Од двете страни кон внатрешноста следуваат полиња во темно портокалова боја (РГБ 219, 92, 30) со ширина од 10 мм. На средината има поле во темно виолетова боја (РГБ 103, 14, 84) со ширина од 5 мм.

Член 28

На цивилниот и воениот персонал за остварени особени резултати и достигнувања во координацијата и соработката при заедничко учество во активности од интерес за Армијата со физички и правни лица, владини и невладини организации, државни институции, странски вооружени сили, меѓународни организации и агенции, се доделува Значка на Армијата за партнерство, координација и соработка.

На воениот и цивилниот персонал може да се додели: Златна, Сребрена или Бронзена значка на Армијата за партнерство, координација и соработка.

Доделувањето на Златната значка, односно Сребрената значка од став 2 на овој член не ја исклучува можноста од доделување на Сребрена, односно Бронзена значка.

Член 29

Златната значка на Армијата за партнерство, координација и соработка се изработува солиење од метал и истата е позлатена. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На надворешната страна од кругот со големина од 5 мм има релјефно издигнување, на кое од долната страна се поставени две лаворови граничиња изработени во релјеф, со големина од 3мм. Во останатиот дел од просторот испишани се зборовите „КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕРСТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно се одвоени со ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг од значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. Под знакот во долниот дел се поставени две раце поставени во поздравување.

Сребрената значка на Армијата за партнерство, координација и соработка се изработува со лиење од метал и истата е пониклувана. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На надворешната страна од кругот со големина од 5 мм има релјефно издигнување, на кое од долната страна се поставени две лаворови граничиња изработени во релјеф, со големина од 3мм. Во останатиот дел од просторот испишани се зборовите „КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕР-

СТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно се одвоени со ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг од значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. Под знакот во долниот дел се поставени две раце поставени во поздравување.

Бронзената значка на Армијата за партнерство, координација и соработка се изработува со лиење од метал и истата е месингувана и патинирана. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На надворешната страна од кругот со големина од 5 мм има релјефно издигнување, на кое од долната страна се поставени две лаворови граничиња изработени во релјеф, со големина од 3мм. Во останатиот дел од просторот испишани се зборовите „КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕРСТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно се одвоени со ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг од значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. Под знакот во долниот дел се поставени две раце поставени во поздравување.

Член 30

Значката на Армијата за партнерство, координација и соработка има минијатурна лентасо димензии 10мм со 35 мм.

Минијатурната лента на Златната значка е со сина боја (РГБ 0, 150, 250). На средината на лентата е поставено едно поле со ширина од 5 мм, кое се состои од една лента во бела боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100) со ширина од 1,5 мм.

Минијатурната лента на Сребрената значка е со сина боја (РГБ 0, 150, 250). На 10 мм од краевите на лентата има по едно поле кое се состои од една лента во бела боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100) со ширина од 1,5 мм.

Минијатурната лента на Бронзената значка е со сина боја (РГБ 0, 150, 250). На 5 мм од краевите на лентата има по едно поле кое се состои од една лента во бела боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100) со ширина од 1,5 мм. На растојание од 5 мм од овие полиња, на средината на лентата има едно поле кое се состои од една лента во бела боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100).

Член 31

На воениот и цивилниот персонал за поминати десет, дваесет и триесет години службаво Армијата, им се доделува јубилејна Значка за долгогодишна служба.

Член 32

Значката за долгогодишна служба во Армијата се доделува од страна на министерот за одбрана, на предлог на Генералштабот, врз основа на податоците од евиденција во персоналното досие, и тоа:

- Златна значка за долгогодишна служба за поминати триесет години активна воена служба во Армијата,
- Сребрена значка за долгогодишна служба за поминати дваесет години активна воена служба во Армијата и
- Бронзена значка за долгогодишна служба за поминати десет години активна воена служба во Армијата.

Член 33

Златната значка за долгогодишна служба во Армијата се изработува со лиење од металистата е позлатена.

Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На средината на значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 15мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. На 1 мм над знакот во горниот дел во полукруг е испишан текст „30 ГОДИНИ СЛУЖБА“ со големина од 4мм. На 1мм под знакот во полукруг се поставени две ловорови гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм.

Сребрената значка за долгогодишна служба во Армијата се изработува со лиење од метал и истата е пониклувана. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На средината на значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 15мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. На 1 мм над знакот во горниот дел во полукруг е испишан текст „20 ГОДИНИ СЛУЖБА“ со големина од 4мм. На 1мм под знакот во полукруг се поставени две ловорови гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм.

Бронзената значка за долгогодишна служба во Армијата се изработува со лиење од метал и истата е месингувана и патинирана. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На средината на значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 15мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. На 1 мм над знакот во горниот дел во полукруг е испишан текст „10 ГОДИНИ СЛУЖБА“ со големина од 4мм. На 1мм под знакот во полукруг се поставени две ловорови гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм.

Член 34

Значката за долгогодишна служба во Армијата има минијатурна лента со димензии 10мм со 35 мм.

Минијатурната лента на Златната значка е со сивосина боја (РГБ 90, 150, 150). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по една лента во сина боја (РГБ 75, 170, 200) со ширина од 2 мм.

Минијатурната лента на Сребрената значка е со сивосина боја (РГБ 90, 150, 150). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по две ленти во сина боја (РГБ 75, 170, 200) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.

Минијатурната лента на Бронзената значка е со сивосина боја (РГБ 90, 150, 150). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по три ленти во сина боја (РГБ 75, 170, 200) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.

Член 35

Минијатурните ленти дефинирани во овој правилник за плакетите и значките се изработуваат од ткаен материјал со конци во боја, поставен на метален носач со механизам за прицврстување.

Член 36

На носителите на плакетите и значките им се издава уверение за доделената плакета или значка.

Изгледот на уверението е даден во прилог бр.5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 37

Изгледот на Плакетата на Министерството за одбрана и минијатурната лента е даден во Прилог бр.1. Изгледот на Плакетата на Армијата и минијатурните ленти се дадени во Прилог бр.3 кој е составен дел на овој правилник.

Изгледот на Значката на Армијата, Значката на „Генерал Михаило Апостолски“, Значката на Армијата за партнерство, координација и соработка, Значката за дол-

гогодишна служба во Армијата и изгледот на минијатурните ленти се дадени во Прилог бр.4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 38

Награди на Армијата, за вонредно залагање и постигнување исклучителни резултати во извршувањето на работите и задачите во службата се доделуваат на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата.

Наградите се доделуваат како наградно отсуство, односно како предметна награда.

Член 39

Наградни отсуства се доделуваат од страна на министерот за одбрана и воените старешини на командни или раководни должности, и тоа:

а) на воен персонал на стручно оспособување, усовршување и обука:

- министерот за одбрана до 15 дена,
- началникот на Генералштабот на Армијата до 12 дена,

- командантот на Командата за операции и на Командата за обука и доктрини до девет дена,

- командант на самостоен баталјон, полк-бригада и нему рамна единица до седум дена,

- командант на баталјон до пет дена и

- командир на чета до два дена

б) на активен воен и цивилен персонал:

- министерот за одбрана до 15 дена,

- началникот на Генералштабот на Армијата до 12 дена,

- командантот на Командата за операции и на Командата за обука и доктрини до седум дена,

- командант на самостоен баталјон, полк-бригада и нему рамна единица до три дена,

- командант на баталјон - еден ден.

Член 40

Како предметна награда може да се додели огнено оружје (пиштол или пушка), часовник, слика, книга и други предмети.

Поединечната вредност на наградата од став 1 на овој член не може да изнесува повеќе од 1.000 Евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија, на денот на доделувањето на наградата.

Член 41

Пофалница на Армијата за вонредно залагање и постигнување особени резултати во извршувањето на работите и задачите на службата се доделуваат од страна на министерот за одбрана, началникот на Генералштабот на Армијата, командантите на потчинети команди на Генералштабот и воените старешини на командни должности на самостоен баталјон, полк-бригада.

Изгледот на Пофалницата е даден во прилог бр. 6 кој е составен дел на овој правилник.

Член 42

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за доделување на плакети, значки, награди и пофалници на воени и цивилни лица на служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/12 и 184/14).

Член 43

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 06-37/2
17 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Прилог бр. 2


Изглед на симболот на плакетата на Армијата на Република Северна Македонија



Прилог бр. 3

Изглед на плакета на Армијата на Република Северна Македонија со минијатурна лента -
рибон

За голема плакета За средна плакета За мала плакета



Прилог бр. 4

Изглед на значка на Армијата на Република Северна Македонија со минијатурна лента - рибон



За златна значка

За сребрена значка

За бронзена значка



Изглед на значка „Генерал Михаило Апостолски“ со минијатурна лента - рибон



Изглед на значка на Армијата за партнерство, координација и соработка со минијатурна лента - рибон



За златна значка

За сребрена значка

За бронзена значка



Изглед на значка за долгогодишна служба во Армијата со минијатурна лента – рибон



Прилог бр. 5

Изглед на уверение од министерот за одбрана

					
<u>Република Северна Македонија</u> <u>Министрство за одбрана</u>					
Врз основа на член 36 став 1 од Правилникот за доделување на плакети, значки награди и пофалници на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број _____) МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, го издава следното, У В Е Р Е Н И Е на _____ за доделена _____ <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">_____</td><td style="width: 50%; text-align: center;">_____</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Скопје</td><td style="text-align: center;">Потпис</td></tr></table>		_____	_____	Скопје	Потпис
_____	_____				
Скопје	Потпис				

Изглед на уверение од началникот на Генералштабот на Армијата



АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ГЕНЕРАЛШТАБ

Врз основа на член 36 став 1 од Правилникот за доделување на
плакети, значки награди и пофалници на воениот и цивилниот
персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ број _____)
НАЧАЛНИКОТ НА ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, го издава следното,

У В Е Р Е Н И Е

на

за доделена

Скопје

ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА
НАЧАЛНИК


потпис

Прилог бр. 6

Изглед на пофалница од министерот за одбрана



Изглед на пофалница од началникот на Генералштабот на Армијата



ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

290.

Врз основа на член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ НА ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАНАДА, СО СЕДИШТЕ ВО ТОРОНТО

Член 1

Се отповикува г-дин Јовица Палашевски, генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Северна Македонија во Канада, со седиште во Торонто, сметано од 15 февруари 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-394/1
14 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

291.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТ ВРШИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ – МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за разрешување на должност вршители на должност и именување на вршители на должност директори во Јавните установи – меѓуопштински центри за социјална работа и тоа:

- Решение за разрешување на должност вршител на должноста директор на Јавна установа со бр.02-795/1 од 21.1.2020 година.
- Решение за именување вршител на должноста директор на Јавна установа со бр.02-795/2 од 21.1.2020 година.
- Решение за разрешување на должност вршител на должноста директор на Јавна установа со бр.02-796/1 од 21.1.2020 година.
- Решение за именување вршител на должноста директор на Јавна установа со бр.02-796/2 од 21.1.2020 година.

- Решение за разрешување на должност вршител на должноста директор на Јавна установа со бр.02-797/1 од 21.1.2020 година.

- Решение за именување вршител на должноста директор на Јавна установа со бр.02-797/2 од 21.1.2020 година.

- Решение за разрешување на должност вршител на должноста директор на Јавна установа со бр.02-798/1 од 21.1.2020 година.

- Решение за именување вршител на должноста директор на Јавна установа со бр.02-798/2 од 21.1.2020 година.

- Решение за разрешување на должност вршител на должноста директор на Јавна установа со бр.02-799/1 од 21.1.2020 година.

- Решение за именување вршител на должноста директор на Јавна установа со бр.02-799/2 од 21.1.2020 година.

- Решение за разрешување на должност вршител на должноста директор на Јавна установа со бр.02-801/1 од 21.1.2020 година.

- Решение за именување вршител на должноста директор на Јавна установа со бр.02-801/2 од 21.1.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-668/1
21 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

292.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18) и член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 јануари 2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВУВАЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

1. За членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи се именуваат:

- м-р Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за одбрана,

- м-р Наке Чулев, министер за внатрешни работи,

- д-р Венко Филипче, министер за здравство,

- м-р Горан Сугарески, министер за транспорт и врски,

- м-р Никола Димитров, министер за надворешни работи и

- м-р Агрон Буцаку, директор на Центарот за управување со кризи и раководител на Групата за проценка.

2. За раководител на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи се определува м-р Радмила Шекеринска Јанковска, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и министер за одбрана.

3. Со денот на донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за именување членови на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 70/17).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-446/1
4 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

293.

ОБЈАВА

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина за меѓусебно ослободување од визи за носителите на дипломатски и службени пасоши, потпишана на 5 ноември 2016 година во Рига, ратификувана од Собранието на Република Македонија на 21 ноември 2017 година и објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 171/2017 година, согласно членот 11, став 1 од предметната Спогодба, истата влегува во сила на 16 јануари 2020 година.

15 јануари 2020 година
Скопје

Министер,
Никола Димитров, с.р.

294.

ОБЈАВА

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за реципрочно признавање на возачките дозволи, потпишана на 28 јануари 2019 година во Приштина, ратификувана од Собранието на Република Северна Македонија на 22 мај 2019 година и објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 102/2019, согласно членот 11 од предметната Спогодба, истата е во сила од 9 јануари 2020 година.

15 јануари 2020 година
Скопје

Министер,
Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

295.

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 17/08, 18/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВО ЗАКУП И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ПОВРШИНАТА

Член 1

Во Правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач за добивање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп и определување на големината на површината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/08, 26/12, 2/13, 158/13, 110/15, 120/15, 129/15 и 27/16) во членот 3 во ставот 6 по зборовите „3 хектари“ запирката се заменува со точка, а зборовите „ниту помала од големината на една катастарска парцела“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.39-1408/1
22 јануари 2020
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

296.

Врз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 8.1.2020 година, се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Горно Седларце – Вон – град, кој е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската Општина Горно Седларце – Вон – град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската Општина Горно Седларце – Вон – град.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0917-297/1
8 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за катастар на недвижности
Директор,
м-р **Борис Тунцев, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

297.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ПОЛСКА**Член 1**

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Полска:

- Лубартовски/ Lubartowski,
- Островски/ Ostrowski и
- Красноставски/ Krasnostawski.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби - писмоноски внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,

7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретиран трофеј од пернат дивеч.

Член 2

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани В, С или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни,

аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^(*).

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02 – 115/1
10 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 298.**ИСПРАВКА****ВО ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ПРИРОДЕН ГАС БР.01-3960/1 ОД 26 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

Во Тарифниот систем за изменување на тарифниот систем за пренос на природен гас и организирање и управување со пазарот на природен гас бр.01-3960/1 од 26 декември 2019 година, објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.274/19) се врши исправка и тоа: во член 1 став (1) зборовите: „Службен весник на РМ“ бр.244/18) се заменуваат со зборовите: („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.245/18).

Бр. 01-169/1
20 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 299.

Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16 и 233/18) го објавува следното

ИЗВЕСТИВАЊЕ

^{*} Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Владо Стеваноски, дека предметите ги презема извршител Катова Наташа од Прилеп именуван со Решение бр. 09-4267/1 од 10.10.2019 година на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен суд Прилеп и Основен суд Крушево.

Комората на извршители на РСМ известува дека извршител Катова Наташа од Прилеп започна со работа на ден 08.01.2020 година на адреса на ул.Андон Слабејко бр.17/1 Прилеп.

Бр. 03-18/13
14 јануари 2020 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.

300.

Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16 и 233/18) го објавува следното

ИЗВЕСТИВАЊЕ

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Звонимир Мисајловски, дека предметите ги презема извршител Јашар Санида од Тетово именуван со Решение бр. 09-4268/1 од 10.10.2019 година на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен суд Тетово.

Комората на извршители на РСМ известува дека извршител Јашар Санида од Тетово започна со работа на ден 08.01.2020 година на адреса на ул. ЈНА бр.5/2-12 Тетово.

Бр. 03-19/9
14 јануари 2020 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.

301.

Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16 и 233/18) го објавува следното

ИЗВЕСТИВАЊЕ

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Јовица Ангеловски од Куманово, дека предметите ги презема извршител Петровски Лазар од Куманово именуван со Решение бр. 09-4266/1од 10.10.2019 година на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен суд Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен суд Кратово.

Комората на извршители на РСМ известува дека извршител Петровски Лазар од Куманово започна со ра-

бота на ден 08.01.2020 година на адреса на ул. Тане Георгиевски бр. 6/1-5 Куманово.

Бр. 03-20/13
14 јануари 2020 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.

302.

Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување извршување („Службен весник на РМ” бр.72/16, 142/16 и 233/18) го објавува следното

ИЗВЕСТИУВАЊЕ

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се воде во канцеларијата на извршител Снежана Фитеска од Скопје, дека предметите ги презема извршител Максимовски Александар од Скопје именуван со Решение бр. 09-4265/1 од 10.10.2019 година на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје.

Комората на извршители на РСМ известува дека извршител Максимовски Александар од Скопје започна со работа на ден 02.01.2020 година на адреса на ул. Орце Николов бр. 52/1-1 Скопје.

Бр. 03-32/4
14 јануари 2020 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.

303.

Комората на извршители на Република Северна Македонија, согласно член 74 став 2 од Законот за извршување извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16 и 233/18) го објавува следното

ИЗВЕСТИВАЊЕ

Се известуваат граѓаните кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршител Митаноски Иван, дека предметите ги презема извршител Колоска Слободанка од Охрид именуван со Решение бр. 09-4264/1 од 10.10.2019 година на Министер за правда на РСМ за подрачје на Основен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Дебар.

Комората на извршителите на РСМ известува дека извршител Колоска Слободанка од Охрид започна со работа на ден 08.01.2020 година на адреса на ул. Димитар Влахов бр. 1/3 Охрид.

Бр. 03-35/13
14 јануари 2020 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020016